



Александар
ВУЧЕВСКИ

ЗА НОВАТА ГОДИНА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

Крај на годината. Време кога се средуваат сметките и се прават биланси. Се мери сработеното и се прават проценки и идни планови. Време и за почетокот на славењето. Славиме празници и славски славиме цел декември, јануари и половина февруари. Потоа доаѓа пролетта и се опоравуваме од славењето, па доаѓа летото и почнуваат годишните одмори. По летото доаѓа есента, која кај нас е резервирана за избори. И повторно зимата и повторно празнување. Така некако изгледа "македонскиот годишен циклус" последниве петнаесеттина години. Многу загубено време, а малку сработено. Сепак, да се обидам да ја сумирам годинава која привршува и да напишам нешто и за наредната.

Настрана сите реформи, интерпелации, коалиции, еден настан кој нема никаква врска со политиката ја одбележа 2007 година. Трагичната смрт на Тоше Проески.

Политиката на инаетење беше овојгодишна специфика. Имено, Владата не го признава легитимитетот на претседателот, а тој ја смета за "детска градинка". Поради ова ни страдаа надворешната политика и угледот. Во последниот круг од нашата НАТО "трка" државниот врв треба да одржува секојдневни состаноци и консултации. Но, наместо тоа ние сме среќни ако првенците ги видиме заедно на маса. И во Собранието не е подобро. Сега малку сме поспокојни, барем нема физички пресметки и општи тепачки. Нивото на комуникација е очајно, никој никого не есапи, поли-

Во клучната за нас 2008 година политичките субјекти во државата би требало да прогласат мораториум на "политиката на инаетењето". За доброто на сите нас.

тичките партии се како скарани сваќи. Евроатлантското интегрирање несомнено е во агендата на сите партии, па кога станува збор за овие процеси сите мора настрана да ги стават ситнопартистичките интереси и дневната политика во полза на општото добро. Засега политичките субјекти, без исклучок, покажуваат дека не се дораснати и зрели за

Нивото на комуникација е на очајно ниво. Никој никого не есапи. Политичките партии се однесуваат како скарани сваќи.

вакво нешто. Тоа, нас обичните граѓани, повторно нè прави жртви на политичкиот аматеризам. А од нивното однесување зависи како ќе се справиме со големите предизвици во 2008 г. Тука особено е важно решението за статусот на Косово. Бидејќи од разврската на овој јазол една од засегнатите страни ќе биде незадоволна, ова ќе биде и многу деликатна ситуација за Македонија, па исходот треба да го дочекаме "на нозе", обединети и усогласени.

За одржување на безбедносната стабилност во регионот клучна ќе биде и поканата за членство во НАТО, која нај-

веројатно ќе ја добиеме пролетва. Безбедносната стабилност ќе биде клучна за подобрување на општиот амбиент во државата и ќе помогне конечно да ги видиме странските инвестиции.

Година на екстрадиции. Дома "се вратија" десетици луѓе барани со потерници. Очевиден е и напредокот во борбата против корупцијата, бевме сведоци на неколку големи судски процеси, преку кои на македонските граѓани им се докажа дека корупцијата не е нешто неуништуливо. Такво нешто навистина ни беше потребно, пред сè, за зголемување на самовербата и менувањето на свеста кај луѓето.

Уште еден голем настан, според мене, е многу важен за нас во 2008 г. Европското првенство во ракомет чиј домаќин ќе бидеме, најголем настан од ваков вид било кога одржан во Македонија, најсериозен тест за нашите способности како организатори и домаќини. Верувам ќе се надминеме себеси.

На крај да набројам и неколку желби за под елка 2008 година: Што помалку млади да одат од земјава заради немањето перспектива; Вестите на телевизија да почнуваат со успесите на нашите спортисти; Најголемите автомобилски компании да отворат фабрики во Македонија; Од Скопје до Гевгелија со воз да се патува за два, а не за шест часа; Улиците во Скопје да бидат без дупки; Земјава да ја посетат барем 500.000 странски туристи.

Верувам слични желби имаат и сите сограѓани. И да ни се оствари барем една од нив ќе бидеме пресреќни. Ова го тврдам бидејќи знам дека на овој народ малку му е потребно за да биде среќен.



**ADNAN REISEN
STUTTGART**

Informacii
od 9:00 до 21:00
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA



70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH